

BUSINESS INNOVATION FORUM 2014/2015

До: Известување до јавноста, печатените и електронски медиуми

Скопје, 15.01.2015г.

Предмет: Информацја за Бизнис Иновативниот Форум 2015

Во периодот од **22 – 25 Јануари во Скопје и Тетово** ќе се одржува вториот по ред бизнис иновативен форум.

На 22 Јануари на премисите на УИЕ во Скопје, на 23 Јануари, во бизнис центарот на Скопски саем, на 24 Јануари во општина Тетово, во премисите на УИЕ во Тетово, и на 25 Јануари на премисите на УИЕ во Скопје, ќе се одржи вториот бизнис форум насловен како www.business-innovation-forum.com.

На првиот ден од БИФ2015, на **22 Јануари**, на премисите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Скопје, ќе се одржи EU Funding Accelerator & Academy Training за подготовка и пишување на апликации за програмите на Horizon 2020 и COSME. На истиот ќе може да учествуваат сите заинтересирани физички и правни лица кои имаат потреба од тој тип на трансфер на знаења. Истиот ден од **12ч-14ч** ќе се одржи Информативен блок за расположливите ЕУ фондови за програмите (Horizon2020, COSME, IPA, IPARD) со фокус на областите МСП, Енергетика, Животна средина, Информатичка технологија, Транспорт, Земјоделство.

Фокус на вториот по ред бизнис форум е иновативноста и подршката на иновативноста преку регионална и интернационална соработка во четири панел дискусии. Спецификата на овој настан е партнерскиот пристап во неговата организација на неколку институции и организации:

- Општина Гази Баба
- Општина Тетово
- Универзитет на Југоисточна Европа и технолошкиот парк
- EMKICE – Euro-Macedonian knowledge and innovation Centre
- Илумине – Центар за развој на ИКТ во образованието
- Агенција за поттикнување на земјоделството, со седиште во Битола
- Високи претставници од нашите странски партнерски мрежи (EBN, WestBIC, EBAN, Finnovaregio)

На истиот ќе бидат поканети претставници на компании од територијата на ОГБ и општина Тетово, од индустриите кои на еден или друг начин може да се вклучат како добавувачи или субконтрактори на големите компании во ТИРЗ-овите.

Поканети ќе бидат и домашни и странски претставници на институции, асоцијации и Универзитети кои на еден или друг начин ќе дискутираат за иновативната поддршка на компаниите во РМ, ЕУ и Ирска. Во овој сегмент ќе имаме репрезентативни гости од Асоцијацијата на Бизнис

COSME Network

Organizers:



BUSINESS INNOVATION FORUM 2014/2015

Иновативни Центри на ЕУ и Ирска, претставник на Валенсија Регионот, како и директорот на ГИЗ за Косово и Македонија, како и сопругите на Амбасадорите на земјите од ЕУ во РМ.

Бизнисот форумот е замислен како панел дискусија на која ќе се дискутира во четири панели за:

- 1. „Економскиот развој и можностите за креирање на работни места за периодот 2015 – 2020г. преку регионална меѓусекторска соработка и поддршка за бизнис иновации,**
 - а. Панел дискусија на сите засегнати страни – креаторите на економските политики, компаниите, претставници на академската заедница, претставници на коморите, и претставници на меѓународни асоцијации и организации.
- 2. Улогата на Коморите и Кластерите во иновативната поддршка,**
 - а. Претставниците на коморите ќе ги презентираат своите размислувања и согледувања
- 3. Улогата на Универзитетите во поддршката на бизнис иновациите**
 - а. Претставници на Универзитетите ќе ги претстават своите согледувања и размислувања
- 4. Развој на Бизнис иновативни центри како форма на иновативна поддршка,**
 - а. Нашите гости од Ирска, Брисел, Валенсија и Германската Техничка помош, ќе ги презентираат најдобрите практики и искуства во развојот на Бизнис Иновативните центри во ЕУ
- 5. Жени Инвеститори и Претприемачи за иновативни бизниси**
 - а. Претставници на меѓународни и домашни организации заедно со сопругите на амбасадорите во РМ ќе ги претстават своите размислувања и најдобри практики од земјите од каде што доаѓаат,
- 6. Соработка за поддршка на МСП – Меѓународна соработка, ЕУ Фондови и Локален економски развој,**
 - а. Промоција на www.cossme.mk COSSME.MK мрежата и канцеларијата во Брисел за поддршка на ЕУ фондови, како и акцентирање на аспекти од меѓународната соработка со нашите странски партнерски мрежи (EBN, WestBIC, EBAN, Innovaregio) и ЛЕР во партнерската соработка за поддршка на МСП.
- 7. Медиумите и европските фондови.**
 - а. На 25 Јануари на премисите на УИЕ во Скопје, ќе се одржи Информативен ден за сите претставници на печатените и електронски медиуми, продукциски куќи и медија агенции во РМ за програмите на европските фондови (HORIZON 2020, COSME, MEDIA и др.) кои се интересни за медиумската индустрија.

Подетални информации за целиот настан може да добиете на веб страната

www.business-innovation-forum.com

Истовремено ги покануваме сите медиуми активно да го следат овој форум и изворно да ја информираат македонската јавност за сите активности и аспекти на БИФ2015.

COSSME Network

Organizers:



BUSINESS INNOVATION FORUM 2014/2015

За кого се наменети овие сесии/панели на БИФ2015? За претприемачи и инвеститори, за претставници на компании, стартапи, мали средни и големи компании од индустриите кои на еден или друг начин може да се вклучат како добавувачи или субконтрактори на големите компании во ТИРЗ-овите, оние кои сакаат да се вклучат во процесот на користење на грантови од ЕУ фондовите, оние кои бараат странски партнери за истражување и развој, оние кои развиваат нови производи и иновации и се ориентирани на извоз на ЕУ пазарот!

www.business-innovation-forum.com

***Доколку имате прашања во врска со настанот “Бизнис иновациски форум 2015” или некои од областите и панелите на истит, слободно контактирајте не:**

***For (BIC's)-Business Innovation Centers and Municipalities:**

Mr Sasho Trajkov, Municipality of Gazi Baba | contact@gazibaba.gov.mk |

Mr Fatmir Saiti, Municipality of Tetovo | fatmir.saiti@tetova.gov.mk |

For EU Funding Accelerator&Academy, Info Days&Media Day

Mr.Ilija Vuckov, Emkice,| ilija.vuckov@emkice.mk |

EU Funding Office Brussels,| info@emkice.com |

***For Academics**

Prof.Dr.Azir Aliu, SEEU | azir.aliu@seeu.edu.mk |

Prof.Boris Popov | boris.popov@ilumine.mk |

Prof.Dr.Ardian Besimi, SEEU | a.besimi@seeu.edu.mk |

***For Tech Parks and Business Accelerators**

Mr. Edmond Etemi, CEO SEEU Tech Park | e.etemi@seeu.edu.mk |

***For Agriculture and Agro-Business Incubator - Bitola**

Mr. Zlatko Sireta, APRZ | zlatko.sireta@agencija.gov.mk |

Ms Vesna Ilievska, APRZ

COSSME Network

Organizers:

